



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT



Бр./Nr 12-146/6
10-09-2026 т./в.

Врз основа на член 22 став 1 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси („Службен весник на Република Македонија“ бр. 12/19), член 40 став 3 од Деловникот за работа на Државната комисија за спречување на корупцијата, постапувајќи по предмет оформен по пријава поднесена од непознат подносител, Државната комисија за спречување на корупцијата (во натамошниот текст ДКСК), на 38-та седница одржана на 31.08.2026 година ја донесе следната

ОДЛУКА

Постапката по предметот број 12-146/1 од 15.01.2026 година, оформен по пријава со наводи за сомневање за несовесно и незаконско трошење на буџетски средства на Општина ----- кон добавувач – Гостилница „-----“ДООЕЛ -----, СЕ ЗАПИРА.

ДКСК утврди дека, согласно Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, нема елементи за натамошно постапување по предметот, постапил надлежен орган кој по извршената ревизија не утврдил неправилности.

Да се достави Укажување до Градоначалникот на Општина ----- за постапување по препораките дадени во Извештајот за спроведена Ад хок ревизија бр.----- од 22.07.2026 година, изготвен од Одделението за внатрешна ревизија при Општина -----.

Предметот број 12-146/1 од 15.01.2026 година да се затвори и архивира.

Одлуката во деперсонализирана форма да се објави на веб-страницата на ДКСК во рок од 5 (пет) дена од денот на донесувањето.

Образложение

До Државната комисија за спречување на корупцијата, на ден 15.01.2026 година, е поднесена пријава со наводи за сомневање за несовесно и незаконско трошење на буџетски средства на Општина ----- кон добавувач – Гостилница „-----“ДООЕЛ -----, по која е оформен предмет број 12-146/1 од 15.01.2026 година.

Имено, во пријавата се наведуваат сомневања за неправилности во финансиското работење на Општина ----- во периодот од 2022 до 2025 година, поврзани со плаќања

кон наведениот добавувач, и тоа: раздробување на плаќања заради избегнување на транспарентност и контрола; евидентирање и плаќање фактури од претходни години во наредна буџетска година; пренесување обврски во наредни години; голем број ситни поединечни износи со цел избегнување на вредносните прагови; несовпаѓање на салдо и нерасчистени обврски; континуирано трошење кон ист добавувач без спроведена постапка за јавна набавка; ризик од злоупотреба на средствата за репрезентација; неевидентирање на фактури во кварталните евиденции; како и сомнеж во законитоста на рамковната спогодба склучена на ----- година во вредност од 250.000 денари, за која не бил наведен број на оглас.

Со цел утврдување на фактичката состојба и проверка на наводите изнесени во пријавата, ДКСК се обрати до Министерството за финансии, со кое побара информации во однос на надлежностите за вршење на внатрешна ревизија во Општина -----.

Министерството за финансии достави одговор дека, според евиденциите со кои располага, Општина ----- има склучено договор за вршење на внатрешна ревизија со Општина ----- бр. ----- од 28.02.2008 година, поради што внатрешната ревизија во Општина ----- ја врши Одделението за внатрешна ревизија при Општина -----.

Имајќи го предвид наведеното, ДКСК побара од Одделението за внатрешна ревизија при Општина ----- да изврши внатрешна ревизија на финансиското работење на Општина ----- за периодот 2022-2025 година, при тоа опфаќајќи ги сите плаќања на општината кон наведениот добавувач, и по завршувањето на ревизијата до ДКСК да достави Извештај со наоди и препораки.

Одделението за внатрешна ревизија при Општина -----, по спроведената Ад хок ревизија, до ДКСК достави Извештај бр. ----- од 22.07.2026 година во кој е наведено следното:

-Сметководствената евиденција за проверените деловни настани се водела уредно и систематски и дека истите биле поткрепени со соодветна сметководствена документација, при што не биле утврдени неправилности во книжењето.

Во однос на јавната набавка, ревизијата утврдила дека Општина ----- спровела постапка за јавна набавка – рамковна спогодба за посебни услуги бр. ----- година, предвидена во Годишниот план за јавни набавки, врз основа на која е склучен Договор бр. ----- од 28.06.2023 година, во времетраење од една година, со вкупна вредност од 250.000 денари со вклучен ДДВ. Постапката била спроведена и објавена

на ЕСЈН со целокупната документација, согласно одредбите од Законот за јавните набавки и релевантните подзаконски акти, поради што рамковната спогодба е оценета како законита. Воедно, утврдено е дека кај постапките за посебни услуги објавувањето без број на оглас претставува системска карактеристика на начинот на објавување преку ЕСЈН, а не неправилност во конкретниот случај.

-Во однос на наводите за континуирано користење на ист економски оператор, ревизијата, утврдила дека Општина ----- не користела исклучиво еден економски оператор за хотелски и угостителски услуги, туку за исти или слични услуги биле ангажирани и други економски оператори.

Во однос на кварталната финансиска евиденција, ревизијата утврдила дека истата, по правило, се водела и била ажурирана согласно утврдените обврски, со исклучок на 2022 година, кога не бил извршен внес на пристигнатите фактури во кварталната евиденција.

Сепак, во Извештајот се прикажани слабости кои претставуваат непочитување на принципите на ефикасно и економично финансиско работење, и тоа:

Во однос на средствата за репрезентација, ревизијата утврдила дека Општина ----- нема донесено интерен правилник со кој се уредуваат условите, критериумите, ограничувањата, постапката за одобрување и начинот на документирање на користењето на овие средства. Иако за проверените расходи постоела соодветна финансиска документација, било констатирано дека отсуството на ваков интерен акт не обезбедува доволно јасни правила за планирање, одобрување и контрола на овие расходи.

Од друга страна, ревизијата констатираше определени слабости во интерната контрола, кои се однесуваат на неажурноста на кварталната финансиска евиденција за 2022 година и отсуството на интерен акт за користење на средствата за репрезентација.

За утврдените слабости, Одделението за внатрешна ревизија при Општина Македонски Брод во споменатиот Извештај дало препораки за: донесување интерен правилник за користење на средствата за репрезентација; продолжување со примената на воспоставените контролни механизми (чек-листи и испратници); континуирано следење на поединечните набавки со цел нивната вредност, предмет и количина да останат во рамките на условите утврдени со договорот и Законот за јавните набавки; како и спроведување периодични внатрешни проверки за

усогласеност на финансиското работење и јавните набавки со важечките законски прописи и интерните акти.

Имајќи го предвид сетонаведеното, ДКСК утврди дека нема елементи за натамошно постапување по предметот, во пријавениот случај постапил надлежен орган, кој по извршената ревизија не утврдил неправилности.

Во однос на утврдените слабости во интерната контрола, ДКСК одлучи до Градоначалникот на Општина Кривогаштани да достави Укажување за постапување по препораките содржани во споменатиот Извештај за спроведената Ад хок ревизија.

Врз основа на наведеното, ДКСК одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука.

Изготвил: м-р Ф.О., советник
Согласен: м-р И.П., раководител на сектор
Одобрил/Miratoi: В.ХН.-член/anëtar



Претседател,
Аден Нучуљ